

**КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “СТИПИОН 2011“ ШТИП СО
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.10.2021 ДО 31.12.2021 ГОДИНА
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ**

Во текот на извештајниот период од 01.10.-31.12.2021 година, ЈП “СТИПИОН 2011“ имајќи ги во предвид Програмата за одржување на локални патишта и улици, своето работење го усмери кон одржување на објекти од инфраструктурата и останати комунални објекти и тоа:

Р.бр	Опис на извршена работа	Улица или место	Ед.м ера	Вкупно количина
1	Набавка и вградување на сепариран кршен камен (толченик) за тампонски слој со довоз на раст.12 км со планирање и валирање	ул.Вита Поп Јорданова, ул.Коле Неделковски	м ³	45,46
3	Набавка и поставување на сообраќајни знаци комплет(со столб, темел и споен материјал)	/	бр	19
4	Набавка на жолта боја за патишта, чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја -разделна линија		м ²	1672,9
5	Набавка на бела боја за патишта, чистење и обележување на површините за фарбање и фарбање на означените површини со боја	/	м ²	276,6
6	Ангажирано градежна машина ровокопач	/	ч	139,5
7	Ангажирано работници	/	ч	401,5
8	Ангажирано возило ФАП	/	ч	115,5
9	Ангажирано возило Там	/	ч	46,5
10	Ангажирано возило Трактор	/	ч	18,5
11	Рачен утовар и транспорт на земја со камион на раст.(3-5)км	ул.Вита Поп Јорданова	м ³	5,65
12	Набавка, транспорт и вградување на бетон за темели со МБ30	ул.Коле Неделковски	м ³	5,8
13	Обележување и осигурување на трасата	ул.Ферус Демир	м	60
14	Одржување и чистење на тиролски зафати од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на материјалот	Низ разни места во градот	м	68
15	Рачно чистење на отворени бетонски канали од наноси и ѓубре со утовар и транспорт на материјалот на раст.1-3 км	бул.ЈНА, ул.И.Л.Рибар	м ³	23,5
16	Рачно затрупување на каналски ров	ул.Ферус Демир	м ³	12,6
17	Машински утовар и транспорт на земја со камион на раст. 5 км	ул.Коле Неделковски	м ³	8,2
18	Поставување на гумени столбчиња (портокалови) со рефлектирачки материјал	ул.Јајце, Стопанска банка, Тинекс, Сајбер	бр	94

		кафе, ул. В. Главинов		
19	Набавка, сечкање и виткање и вградување на бетонско железно	Суитлак	кг	47,5
20	Машинско затрупување на каналски ров	ул. Ферус Демир	м ³	25,2
21	Рачно вадење и повторно прередување на камена коцка	ул. Маршал Тито	м ²	4
22	Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници 18/24/100 на бетонска подлога МБ 20 со фугирање	ул. Маршал Тито	м	4
23	Набавка, транспорт и вградување на челични решетки (тиролски) за улични сливници	ул. Вита Поп Јорданова, ул. Ферус Демир, ул. Стојан Гогов, ул. Коле Неделковски, Суитлак, Ул. Сремски фронт, ул. Борис Крајгер	кг	2183,5
24	Набавка и поставување на РЕ коругирана цефка ф 110	ул. Ферус Демир	м	3,6
25	Изработка на бетонски коловоз со МБ 30	ул. Вита Поп Јорданова, ул. Стојан Гогов	м ³	48,6
26	Посипување со ситен песок на каналски ров	ул. Ферус Демир	м ³	12,6
27	Набавка и поставување на РЕ коругирани цефки ф 315	ул. Ферус Демир	м	61
28	Рачен ископ на земја III кат во широк откоп	ул. Ферус Демир	м ³	18,9
29	Оплатирање бетонирање и монтажа на оплата на потпорен зид МБ30 со еднострука оплата	ул. Коле Неделковски, Суитлак	м ³	8,5
30	Изработка и монтажа на нова метална ограда со минимизирање и фарбање со транспорт на раст. од 5км со обезбедување на сообраќајот	ул. Бел Камен, Суитлак	кг	273,25
31	Машинско сечење на коловозна конструкција од асфалт	ул. Ферус Демир	м	17
32	Рушење на коловозна конструкција од сфалт со компресор	ул. Вита Поп Јорданова	м ²	17,39
33	Поправка на оштетена метална ограда со анкерисување и заварување на објектот со обезбедување на сообраќајот и транспорт до 5 км	Суитлак, ул. Бел Камен, ул. Маршал Тито	ч	88
34	Набавка транспорт и вградување на метални столбчиња на тротоари	Сава Табак, Даблин, ул. В. Главинов, 8 -ми Ноември	бр	83
35	Поставување на вештачка издаденост со терминали	ул. Христијан Карпош	бр	24
36	Машински ископ на земја III, IV катво широк откоп со булджер и буткање до 60м	ул. Ферус Демир	м ³	44,1

37	Грубо и fino планирање на каналски ров во земја	ул.Ферус Демир	м ²	42
38	Зидање на зид со бетонски блокови	ул.Коле Неделковски	м ²	86,5
39	Набавка на боја и фарбање на метална ограда	ул.Сремски фронт,ул.Борис Крајгер	м ²	57
40	Набавка транспорт и поставување на метална заштитна мрежа на косина	Суитлак	м ²	75
41	Одржување и чистење на улични сливници од наноси и губре со утовар и транспорт на материјалот	Низ разни места во градот	бр	49

Вкупно за месеците октомври-декември реализирани се..... 2.816.184,2ден.

Февруари,2022

ЈП“СТИПИОН 2011“

Директор

Игор Ефтимов